



# ВЕНЕЦИЈА

За романтичарите Венеција е остварување на сонот. Позната како и “Огледало на душата“, “Кралица на Јадранот“, “Градот на вода“, “Градот на мостовите и каналите“... Венеција е една од најпосакуваните туристички дестинации. Изградена врз дрвени столбови, нејзината архитектура е како да лебди над вода. Заради нејзината уникатност Венеција е заштитена од УНЕСКО. Во 1980 година, Карневалот во Венеција го оживеа градот и стана еден од главните центри за меѓународни конференции и фестивали, како што е престижното Биенале во Венеција и Венецискиот филмски фестивал, кои привлекуваат посетители од целиот свет поради своите театарски, филмски, уметнички и музички продукции.



## Топ 10 места од интерес:

1. Плоштадот и базиликата Св.Марко
2. Мостот "Rialto"
3. Мостот на воздишките
4. Дуждовата палата
5. Каналот "Canal Grande"
6. Саат кулата Campanile
7. "Rialto Market"
8. Возење со гондола
9. Островите: Мурано, Бурано и Торчело
10. "Peggy Guggenheim" и "Correr" музенте.

## Предлог програма:

**1 ден:** Залутајте навечер низ уличките на Венеција и завршете ја вашата прошетка на плоштадот Св.Марко. Седнете во некое од кафулињата на плоштадот со поглед кон прекрасната базилика Св.Марко. Продолжете ја нокта низ рестораните вкусувајќи ја италијанската кујна.

**2 ден:** Разглед на Венеција: Посета на Дуждовата палата, Мостот на Воздишките, Саат Кулата, Прокуратите, Мостот Риалто, Каналот Гранде...

**3 ден:** За сите оние со истражувачки дух и кои претпочитаат динамика во патувањата им препорачуваме да ја посетат Верона, градот во кој се има случено најголемата љубовна трагедија опеана во Шекспировата "Ромео и Јулија".

**4 ден:** Слободно време. Препорачуваме два часа пред летот да бидете на аеродром.

**Цена: од 134 €**

## Во цената на пакетот е вклучено:

- Авионски превоз на релација: Скопје – Венеција – Скопје/WizzAir
- Аеродромски такси
- Хотелско сместување во хотел \*\*\* во Местре / 3 ВВ

**Летови:** секој петок и понеделник,

Скопје – Венеција 13:05/15:00

Венеција – Скопје 15:30/17:15

\*цената и саатниците зависат од моментално расположливите места на авио компанијата.

**Во цената на пакетот не е вклучено:**

- Трансфер: аеродром - хотел, со редовни "shuttle bus" линии 8 € по лице (информативно)

- Приватен трансфер аеродром – хотел 60 € (информативно)

**Hotel Centrale \*\*\***



**Цена: од 134 €**

**Hotel Ariston \*\*\***



**Цена: од 137 €**

**Hotel Piave \*\*\***



**Цена: од 141 €**

**Напомена:**

-Оваа е само мал дел од широкиот спектар на хотели што можеме да ви ги понудиме, цените зависат од расположливоста на слободните места во хотелот во моментот на вршење на резервација...